



Финансиски извештаи на сметката за приходи
од самофинансирачки активности и
Извештај на независниот ревизор

Дирекција за технолошки индустриски
развојни зони Скопје

31 декември 2017 година

Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Биланс на приходи и расходи	3
Биланс на состојба	4
Белешки кон финансиските извештаи	5



Извештај на независниот ревизор

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52b/1-20
1000 Skopje
Macedonia

T +389 (0) 3214 700
F +389 (0) 3214 710
E Contact@mk.gt.com
www.grantthornton.mk

До Основачот на

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на сметката за приходи од самофинансирани активности на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Скопје („АТИРЗ“ или „Дирекцијата“) составени од Биланс на состојба на ден 31 декември 2017 година и Биланс на приходи и расходи за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да дадеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и испите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Дирекцијата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Дирекцијата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.


Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека наведените финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на сметката за приходи од самофинансирани активности на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на ден 31 декември 2017 година, како и резултатите од работењето за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници.

Скопје,
06 ноември 2018 година

Грант Торнтон доо Скопје


Директор
Сузана Ставриќ





Овластен ревизор
Сузана Ставриќ

Финансиски извештаи
31 декември 2017 година

Биланс на приходи и расходи

	Белешка	2016	(Во денари) На 31 декември 2017
Расходи			
Тековни расходи	4.1	114.519.176	124.947.950
Плати и надоместоци		-	-
Резерви и недефинирани расходи		-	-
Стоки и услуги		113.494.180	124.947.950
Тековни трансфери до вонбуџетски фондови		-	-
Тековни трансфери до ЕЛС		-	-
Каматни плаќања		-	-
Субвенции и трансфери		1.024.996	-
Социјални бенефиции		-	-
Капитални расходи	4.2	10.884.352	4.027.729
Отплата на главнина	4.3	-	-
Вкупно расходи		125.403.528	128.975.679
Вишок на приходи-пред оданочување		98.575.172	131.030.626
Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на приходите		733.583	1.279.107
Нето вишок приходи-добивка по оданочување		97.841.589	129.751.521
Приходи	4.4		
Даночни приходи		-	-
Неданочни приходи		218.419.385	255.517.507
Капитални приходи		5.559.315	4.488.800
Трансфери и донации		-	-
Домашно задолжување		-	-
Задолжување во странство		-	-
Продажба на хартии од вредност		-	-
Приходи од отплата на заеми		-	-
Вкупно приходи		223.978.700	260.006.307

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Дирекцијата на 28 февруари 2018 година и потпишани во негово име од:


Александар Младеновски
Директор




Вера Марковска
Личе одговорно за составување
на финансиските извештаи

Биланс на состојба

	Белешка	(Во денари)	
		За годината што завршува На 31 декември 2017	2016
Актива			
Постојани средства	5.1	4.001.470	4.914.943
Нематеријални средства		-	-
Природни богатства		-	-
Материјални средства		-	-
Материјални средства во подготовка		-	-
Парични средства и побарувања		149.645.012	195.703.691
Парични средства	5.3	98.590.371	131.036.371
Хартии од вредност	5.4	-	-
Побарувања	5.5	28.947.521	35.335.656
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	5.6	7.089.632	9.290.011
Краткорочни финансиски побарувања	5.6	-	-
Побарувања од вработените	5.6	1.135.749	710.062
Финансиски и пресметковни односи	5.6	-	-
Побарувања од државата и други институции	5.6	58.305	-
Активни временски разграничувања	5.7	13.823.434	19.331.591
Материјали, резервни делови и ситен инвентар	5.8	-	-
Непокриени расходи и други долгорочни кредити и заеми	5.2	-	-
Други средства	5.2	-	-
Вкупна актива		153.646.482	200.518.634
Пасива			
Извори на деловни средства	5.9	4.001.470	4.914.943
Ревалоризациона резерва	5.9	-	-
Долгорочни обврски	5.9	-	-
Тековни обврски		149.645.012	195.703.691
Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	5.11	-	-
Краткорочни обврски кон добавувачи	5.10	7.791.382	11.867.408
Примени аванси, депозити и кауции	5.11	5.905.740	6.886.948
Краткорочни финансиски обврски	5.11	56.943	-
Обврски кон државата и други институции	5.11	-	-
Финансиски и пресметковни односи	5.11	-	-
Обврски за даноци и придонеси од добивката	5.11	69.369	577.234
Краткорочни обврски за плати и други обврски	5.11	-	-
Пасивни временски разграничувања	5.12	135.821.578	176.372.100
Извори на други средства		-	-
Вкупна пасива		153.646.482	200.518.634


Александар Младеновски
Директор


Вера Марковска
Лице одговорно за составување
на финансиските извештаи

Белешки кон финансиските извештаи

1 Вовед

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (во понатамошниот текст „ДТИРЗ“ или „Дирекцијата“) е правно лице во државна сопственост. Надлежностите на ДТИРЗ се утврдени со Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, во име на Владата на Република Македонија, управува со Технолошко-индустриските развојни зони во Република Македонија. Владата на Република Македонија има основано петнаесет Технолошко-индустриски развојни зони: ТИРЗ Скопје 1, ТИРЗ Скопје 2, ТИРЗ Скопје 3, ТИРЗ ШТИП, ТИРЗ Тетово, ТИРЗ Прилеп, ТИРЗ Струга, ТИРЗ Струмица, ТИРЗ Кичево, ТИРЗ Гевгелија, ТИРЗ Берово, ТИРЗ Дебчево, ТИРЗ Радовиш, ТИРЗ Рапковце и ТИРЗ Витина. Владата на РМ има формирано две индустриски зони: Косел и Кратово за кои има допесено Државна урбанистичка планска документација. Општината е постапка за оформување на нови ТИРЗ на територијата на општина Куманово и општина Ашкovo.

Со ДТИРЗ раководи директор, кој го именува и разрешува од должност Владата на Република Македонија. Истиот за својата работа и за работата на органот со кој раководи лично е одговорен пред Владата на Република Македонија. До 25 јули 2017 година директор на ДТИРЗ е г-дин Виктор Мизо. Од 03 август 2017 година, вршител на должноста директор на ДТИРЗ е г-дин Александар Младеновски, кој од 20 февруари 2018 година е назначен за директор.

Со состојба на 31 декември 2017 година ДТИРЗ има 69 вработени (2016: 73 вработени).

2 Општо за друштвото

Податоци за субјектот

ЕМБС: 5450411

Целосен назив: Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

Седиште: Бул. Партизански Одреди бр. 2, Скопје

Вид на субјект на упис: Друго

Датум на основање: 15.02.2007

Единствен даночен број: 4030999393528

Организационен облик: 01.2 извршна власт

Надлежен регистар: Регистар на субјекти основани по закон

Дејности

Претежна дејност: 84.13 Управување и давање помош за поуспешно работење

Други дејности: Ги врши сите дејности од надлежност кои и се определени со законот и сите дејности од надлежност на Основач на зона, кога основач е Владата на РМ согласно Законот за ТИРЗ.

3 Сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при изготвувањето на финансиските извештаи за известувачката фискална година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1 Основи за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа. Со Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници се уредува водењето на сметководството, деловните книги, сметководствените документи и обработката на податоците, организацијата на сметководството, признавањето на приходите и расходите, проценувањето на билансните позиции, ревалоризацијата и пописот на Буџетот на Република Македонија, буџетите на единиците на локалната самоуправа, буџетите на фондовите, корисниците и единиците на корисници на средства од буџетите, како и на другите правни лица за кои средствата за вршење на основната дејност претежно се обезбедуваат од буџетите.

3.2 Признавање на приходи и расходи

Приходите и другите приливи се признаваат во Билансот на приходи и расходи во согласност со начелото на парично искажување (готовинска основа) во периодот во кој настанале и се наплатени до 31 декември во тековната фискална година, според критериумот на мерливост и расположливост.

Проценети приходи во Билансот на приходи и расходи се приходите остварени по вдовни и извори согласно Законот за буџетите и Правилникот за класификација на приходите, приходи од самофинансирани активности, приходи од кирии и закупини, приходи од донации, приходи од кредити и позајмици и неданочни приходи.

Како приходи не се признаваат: добиените материјални и нематеријални средства на подароци или по друга основа отстапени без надомест, впиции утврдени по попис или на друг начин остварени средства во материјален облик искажани во изворите како деловни средства.

Приходите кои не се наплатени до денот на нивната пристигнатост за наплата се искажуваат како пасивни временски разграничувања во рамките на Билансот на состојба.

Расходите и другите одливи се признаваат во Билансот на приходи и расходи во согласност со начелото на парично искажување (готовинска основа) во пресметковниот период во износ во кој е извршено плаќањето.

Проценетите расходи во Билансот на приходи и расходи се извршените расходи согласно Законот за буџетите и Правилникот за класификација на расходите, кредитите и позајмиците.

Признавање на приходи и расходи (продолжува)

Расходите кои не се извршени до денот на нивната пристигнатост за плаќање се искажуваат како активни временски разграничувања во рамките на Билансот на состојба.

Како расходи не се признаваат: подароците или на друг начин преотстапени материјални и нематеријални средства, отпишани или оштетени средства, кусоците на средства, отпишаните побарувања и другите вонредни расходи кои се искажани на товар или во подза на деловните средства.

3.3 Проценување на билансни позиции

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони води посебно сметководство за средствата од буџетот, по системот на двојно сметководство, а според распоредот на сметките од сметковниот план на буџетските корисници.

Долгорочните и краткорочните средства се проценуваат по нивната набавна вредност зголемена со издатоците кои директно можат да се додадат на расходите за набавката.

Паричните средства на сметките и во благајните во домашна валута се проценуваат според нивниот номинален износ, а во странска валута по курсот на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

Побарувањата и обврските се признаваат во висина на номиналната вредност искажани во сметководствениот документ според договорените износи.

Долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 100 Евра во денарска противвредност се класифицираат како расходи и се резервираат еднократно во целна при набавката.

3.4 Извори на средства

Изворите на средства во билансот на состојба кај ДТИРЗ се проценуваат според утврдената вредност на стекнатиот државен јавен капитал (постојани материјални средства).

3.5 Амортизација и ревалоризација

Корисниот век на употреба односно отписот на вредноста на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се спроведува со примена на годишните стапки за отпис согласно Правилникот за буџетите и буџетските корисници со примена на праволинејска метода на отпис.

Основницата за отпис (пресметување на амортизација) се користи за последователните издатоци со кои се подобрува состојбата на средството над неговиот корисен век на употреба, односно за вложувањата поради реконструкција, адаптација или други вложувања со кои се зголемува корисниот век на употреба, капацитетот и функционалната способност.

Амортизација и ревалоризација (продолжува)

За износот на пресметаната амортизација се намалуваат вредностите на недвижностите, опремата, нематеријалните средства и изворите на средствата.

Недвижностите и опремата и нематеријалните средства се амортизираат од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Во продолжение се дадени стапките на амортизација на некои позначајни ставки од материјалните средства:

Градежни објекти	1%
Компјутери	20%
Возила	15%
Мебел и опрема	12%
Опрема за ПТТ сообраќај	14%

Отпишувањето на недвижностите и опремата може привремено да се прекине за средствата што се оштетени од виша сила, до нивното оспособување за користење.

Недвижностите и опремата и нематеријалните средства се ревалоризираат при илновно новлекување од употреба и отуѓување, или поради повторно вреднување ако инфлацијата на годишно ниво, мерена со порастот на цените на производителите на индустриските производи, е поголемо од 30%.

Резултатот од ревалоризацијата на материјалните и нематеријалните средства се пренесува во корист или на товар на изворите на средствата.

3.6 Тековен даночен расход

Тековниот даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на вишокот на приходи над расходот за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи од вршење на стопанска дејност (приходи од закупници и приходи од продажба на природен гас) и вкупните расходи за вршење на стопанската дејност (расходи за набавка на гас) зголемена за непризнаените расходи за даночни цели, коригирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година
 (Сите износи се изразени во денари освен доколку не е поинаку наведено)

4.1 Тековни расходи

	2016	2017
Плати и надоместоци	-	-
Резерви и недефинирани расходи	-	-
Стоки и услуги		
Патни и дневни расходи	8.000.000	3.751.553
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	69.811.212	90.664.466
Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	1.610.651	404.684
Поправки и тековно одржување	14.456.926	18.291.170
Договорни услуги	10.631.467	4.692.148
Други тековни расходи	8.983.924	7.143.929
	113.494.180	124.947.950
Тековни трансфери до вонбуџетски фондови	-	-
Тековни трансфери до ЕЛС	-	-
Каматни плаќања	-	-
Субвенции и трансфери		
Исплати по извршни исправи	1.024.996	-
	1.024.996	-
Социјални бенефиции	-	-
Вкупно тековни расходи	114.519.176	124.947.950

4.2 Капитални расходи

	2016	2017
Купување на опрема и машини	2.479.496	4.027.729
Градежни објекти	7.220.986	-
Купување на мебел	1.183.870	-
Купување на возила	-	-
	10.884.352	4.027.729

4.3 Отплата на главнина

	2016	2017
Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	-	-
Отплата на главнина кон домашни институции	-	-
Отплата на главнина кон други нивоа на власт	-	-
	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година
(Сите износи се изразени во денари освен доколку не е поинаку наведено)

4.4 Приходи

	2016	2017
Даночни приходи	-	-
Неданочни приходи		
Такси и надоместоци	9.264.653	14.544.560
Други владини услуги	160.747.012	179.201.028
Други неданочни приходи	48.407.720	61.771.919
	218.419.385	255.517.507
Капитални приходи		
Приходи од закуп на градежно земјиште и од продажба на земјиште	5.559.315	4.488.800
	5.559.315	4.488.800
Трансфери и донации	-	-
Домашно задолжување	-	-
Задолжување во странство	-	-
Продажба на хартии од вредност	-	-
Приходи од отплата на заеми	-	-
Вкупно приходи	223.978.700	260.006.307

Износот на други владини услуги од 179.201.028 денари (2016: 160.747.012 денари) се состои од надомести кои Дирекцијата ги наплаќа од корисниците на ТИРЗ, како што се заниси за влез и излез во и од зоните, месечни надомести за одржување на инфраструктурата во зоните, како и закупнина за користење на деловен простор во сопственост на Дирекцијата.

Износот на други неданочни приходи се однесува на приходи од продажба на потрошен гас на корисниците на ТИРЗ.

Износот на капитални приходи во износ од 4.488.800 денари (2016: 5.559.315 денари) се состои од приходи од закуп на градежно земјиште што Дирекцијата го наплаќа од корисниците на ТИРЗ.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година
(Сите износи се изразени во денари освен доколку не е поинаку наведено)

5.1 Постојани средства

Набавна вредност	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Немате- ријални средства	Вкупно
На 01 јануари 2016	-	-	6.733.000	-	6.733.000
Набавки во текот на годината	122.030	3.654.663	-	271.990	4.048.683
Пренос на набавки на буџетска сметка	(122.030)	(3.654.663)	-	(271.990)	(4.048.683)
Пренос на буџетска сметка (Отуѓување и расходување)	-	-	(2.731.530)	-	(2.731.530)
На 31 декември 2016 / 01 јануари 2017	-	-	4.001.470	-	4.001.470
Набавки во текот на годината	178.416	3.880.586	913.473	285.973	5.258.448
Пренос на набавки на буџетска сметка	(178.416)	(3.880.586)	-	(285.973)	(4.344.975)
Пренос на буџетска сметка (Отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-
На 31 декември 2017	-	-	4.914.943	-	4.914.943
Акумулирана амортизација					
На 01 јануари 2016	-	-	-	-	-
Амортизација за годината (Отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-
На 31 декември 2016 / 01 јануари 2017	-	-	-	-	-
Амортизација за годината (Отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-
На 31 декември 2017	-	-	-	-	-
Нето евидентирана вредност					
На 01 јануари 2016	-	-	6.733.000	-	6.733.000
На 31 декември 2016	-	-	4.001.470	-	4.001.470
На 31 декември 2017	-	-	4.914.943	-	4.914.943

Залог врз недвижности, постројки и опрема

Со состојба на 31 декември 2017 година, Друштвото нема хипотеки и останати отговорувања врз своите постојани средства.

5.2 Непокриени расходи, други долгорочни кредити и заеми и други средства

	2016	2017
Долгорочни кредити и позајмици дадени во земјата и странство	-	-
Други средства	-	-
Непокриени расходи и други долгорочни кредити и заеми	-	-

5.3 Парични средства

	2016	2017
Тековна сметка во Народна банка на Република Македонија	98.575.172	131.030.626
Благајна	15.199	5.743
	98.590.371	131.036.371

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година
(Сите износи се изразени во денари освен доколку не е поинаку наведено)

5.4 Хартии од вредност

	2016	2017
Чекови	-	-
Меници	-	-
Обврзници	-	-
Благајнички записи	-	-
Други хартии од вредност	-	-
<u>Вредносно усогласување на хартиите од вредност</u>	-	-
	-	-

5.5 Побарувања

	2016	2017
Побарувања од купувачи во земјата	28.947.521	38.022.548
Резервирање поради обезвреднување на побарувања од купувачи во земјата	-	(2.686.892)
	<u>28.947.521</u>	<u>35.335.656</u>

Резервирање поради обезвреднување

Движењето на сметката на резервирањата од обезвреднување на побарувањата од купувачи во земјата во текот на 2017 и 2016 година е како што следува:

	2016	2017
На 01 јануари	-	-
Дополнителна исправка на вредност на побарувања од купувачи	-	2.686.892
<u>На 31 декември</u>	-	<u>2.686.892</u>

5.6 Други побарувања

	2016	2017
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции		
Дадени аванси	7.089.632	9.290.011
	<u>7.089.632</u>	<u>9.290.011</u>
Краткорочни финансиски побарувања	-	-
Побарувања од вработените		
Краткорочни побарувања од вработените	1.135.749	710.062
	<u>1.135.749</u>	<u>710.062</u>
Финансиски и пресметковни односи	-	-
Побарувања од државата и други институции		
Побарувања за платен данок од добивка	58.305	-
	<u>58.305</u>	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година
(Сите износи се изразени во денари освен доколку не е поинаку наведено)

5.7 Активни временски разграничувања

	2016	2017
Други активни временски разграничувања	13.823.434	19.331.591
	13.823.434	19.331.591

Активните временски разграничувања на 31 декември 2017 година изнесуваат 19.331.591 денари и во најголем дел се состојат од неплатени обврски за периодот во износ од 11.867.408 денари (Белешка 5.10), обврски за примени аванси и примени други депозити во износ од 6.886.949 денари (Белешка 5.11) и друго (2016: 13.823.434 денари во најголем дел се состојат од неплатени обврски за периодот во износ од 7.791.382 денари (Белешка 5.10), обврски за примени аванси и примени други депозити во износ од 5.905.740 денари (Белешка 5.11) и друго).

5.8 Материјали, резервни делови и ситен инвентар

	2016	2017
Материјали	-	-
Резервни делови	-	-
Ситен инвентар	-	-
	-	-

5.9 Извори на деловни средства

	2016	2017
Државен-јавен капитал	4.001.470	4.914.943
Ревалоризациона резерва	-	-
Долгорочни обврски	-	-
	4.001.470	4.914.943

Преглед на промени на изворите на капитални средства за 2017 и 2016 година:

Опис	2016	2017
Државен јавен капитал		
Состојба на 01 јануари	6.733.000	4.001.470
Зголемување по основ на:		
Набавка на градежни објекти	122.030	173.416
Набавка на опрема	3.654.663	3.880.586
Инвестиции во тек-градежни објекти	-	913.473
Набавка на нематеријални средства	271.990	285.973
Намалување по основ на:		
Пренос на буџетска сметка	(6.780.213)	(4.344.975)
Состојба 31 декември	4.001.470	4.914.943

5.10 Краткорочни обврски кон добавувачи

	2016	2017
Обврски кон добавувачи во земјата	7.756.678	11.867.408
Обврски кон добавувачи во странство	34.704	-
	7.791.382	11.867.408

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година
(Сите износи се изразени во денари освен доколку не е поинаку наведено)

5.11 Други краткорочни обврски

	2016	2017
Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	-	-
Примени аванси, депозити и кауции		
Примени аванси (Белешка 5.7)	5.905.740	6.886.949
	5.905.740	6.886.949
Краткорочни финансиски обврски		
Обврски кон вработените	56.943	-
	56.943	
Обврски кон државата и други институции	-	-
Финансиски пресметковни односи	-	-
Обврски за даноци и придонеси од добивка		
Обврски за даноци од добивката	69.369	577.234
	69.369	577.234
Краткорочни обврски за плати и други обврски	-	-

5.12 Пасивни временски разграничувања

	2016	2017
Дел од вишокот на приходите (добивката) за пренос во наредната година	98.575.172	131.030.628
Транзиторна пасива	15.199	5.743
Други пасивни временски разграничувања	37.231.207	45.335.729
	135.821.578	176.372.100

Другите пасивни временски разграничувања на 31 декември 2017 година изнесуваат 45.335.729 денари (2016: 37.231.207 денари) и во најголемиот дел се однесуваат на ненаплатени побарувања од купувачи во износ од 35.335.656 денари (2016: 28.947.521 денари) (Белешка 5.5).

6 Потенцијални обврски**Даночни обврски**

Даночните власти можат во секое време да извршат преглед на деловните книги и евиденцијата 5 до 10 години последователно по годишната даночна пријава и можат да наметнат дополнителни оданочувања и казни. Според тоа, даночните обврски не можат да се сметаат за конечни. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од прегледот на деловните книги од страна на даночните власти, не можат да се утврдат со разумна точност.

7 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2017 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема други позначајни настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.